

20131643952

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.

Бр. 07-4552/1
21 ноември 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Член 1

Во Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија” број 20/2004, 115/2007, 18/11, 148/11 и 23/13), во членот 88 став (4) зборовите: „Министерството за култура“ се заменуваат со зборот „Управата“, по зборот “испит“ се става точка, а зборовите: „пред комисија што ја формира Министерството за култура“ се бришат.

Ставовите (5) и (10) се бришат.

Ставовите (6), (7), (8) и (9) стануваат ставови (5), (6), (7) и (8).

Член 2

По членот 88 се додаваат нови наслови и нови 24 члена 88-а, 88-б, 88-в, 88-г, 88-д, 88-ѓ, 88-е, 88-ж, 88-з, 88-с, 88-и, 88-ј, 88-к, 88-л, 88-љ, 88-м, 88-н, 88-њ, 88-о, 88-п, 88-р, 88-с, 88-т и 88-ќ, кои гласат:

„Услови за полагање на испит за добивање на конзерваторска лиценца

Член 88-а

(1) Испитот за добивање на конзерваторска лиценца (во натамошниот текст: испитот) се полага заради проверка на потребното стручно знаење од областа на непосредната заштита на недвижното и движното културно наследство.

(2) Испитот може да го полага лице кои ги исполнува следниве услови:

- да има високо образование (диплома за завршено четиригодишно високо образование или диплома со 300 кредити според европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС) од областа на архитектурата, градежништвото, ликовната и применетата уметност, археологијата, историјата на уметноста, технологијата, хемијата, физиката, биологијата, биохемијата или друга соодветна специјалност за непосредна заштита на недвижното или движното културно наследство) и

- да има најмалку две години работно искуство по дипломирањето, во соодветната област на заштита на недвижното и движното културно наследство.

Начин на спроведување на испитот

Член 88-б

(1) Испитот се состои од три дела, и тоа:

- прв дел (теориски дел), со кој се проверува теориското знаење на кандидатите,
- втор дел (практичен пример), со кој се проверува практичната способност на кандидатите и

- трет дел (одбрана на писмено изработена стручна тема од областа на заштитата на недвижното или движното културно наследство).

(2) Првиот дел од испитот се полага писмено со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

(3) Прашањата од првиот дел на испитот се од областа на домашните и меѓународните прописи за заштита на културното наследство.

(4) Вториот дел од испитот се состои од:

- практичен пример со одговор на прашања од соодветната област за работи на непосредната заштита на недвижното и движното културно наследство кои треба кандидатот да ги одговори во вид на електронски тест на компјутер.

(5) Третиот дел од испитот се полага како одбрана на писмено изработена стручна тема, пред комисијата од членот 88-г став (2) од овој закон. Стручната тема може да биде за тематските целини содржани во програмата од членот 88-в став (1) од овој закон, особено во поглед на историјатот на конзерваторските методи, начинот и условите на експонирање, сместување, чување, ракување и користење (за движното културно наследство), односно организација на градилиштето (за недвижното културно наследство), планираните мерки и методи на конзервација на недвижно или движно културно наследство, системот на документирањето и други прашања во врска со предложената методологија на непосредна заштита.

(6) Стручната тема од ставот (5) на овој член на кандидатот му ја определува комисијата од членот 88-г став (2) од овој закон.

Член 88-в

(1) Испитот се полага според програма во која се содржани градивото, прописите, литературата и тематските целини.

(2) Програмата од ставот (1) на овој член ја донесува министерот за култура.

Член 88-г

(1) Базите на прашања за првиот дел на испитот, базите на практични примери за вториот дел на испитот и стручните теми за одбрана од третиот дел на испитот од членот 88-л став (6) од овој закон ги изготвуваат научни и стручни работници од областа на конзервацијата и заштитата на недвижното и движното културно наследство, определени од директорот на Управата.

(2) Прашањата од првиот дел од испитот, прашањата и практичните примери од вториот дел од испитот и стручните теми за одбрана од третиот дел од испитот ги верификува комисија определена од директорот на Управата составена од двајца претставници од Управата и петмина претставници од редот на научни и стручни работници од областа на конзервацијата и заштитата на недвижното и движното културно наследство.

(3) Комисијата од ставот (2) на овој член ја оценува и одбраната на писмено изработената стручна тема.

(4) Комисијата од ставот (2) на овој член, најмалку еднаш годишно, врши ревизија и ажурирање на базите на прашања, базите на практични примери и базите на стручните теми за одбрана од членот 88-л став (6) од овој закон.

(5) При ревизијата комисијата особено ги има предвид измените на прописите, практиката и стандардите на кои е засновано прашањето, односно практичниот пример, односно стручните теми за одбрана, бројот на кандидати кои го одговарале, успешноста во одговарањето на истите, како и други критериуми кои можат да влијаат врз подобрувањето на квалитетот на базите од членот 88-л став (6) од овој закон.

(6) Врз основа на извршената ревизија и ажурирање на базите на прашања, базите на практични примери и стручните теми за одбрана, комисијата одлучува дали прашањата, практичните примери и стручните теми за одбрана ќе бидат изменети или целосно отстранети од базите од членот 88-л став (6) од овој закон.

(7) Научните и стручните работници од ставот (1) на овој член и членовите на комисијата од ставот (2) на овој член имаат право на паричен надоместок што го определува директорот на Управата.

(8) Износот на паричниот надоместок од ставот (7) на овој член се определува врз основа на бројот на изготвени прашања, практични примери и стручни теми за одбрана, како и сложеноста на материјата.

(9) Годишниот паричен надоместок од ставот (7) на овој член не го надминува нивото на три просечни исплатени плати во Република Македонија, во претходната година, објавени од Државниот завод за статистика на Република Македонија.

Член 88-д

Стручните и административните работи за потребите на спроведување на испитот ги врши Управата, а испитот технички го спроведува правно лице регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија, избрано од Управата.

Член 88-ѓ

Испитот се спроведува четири пати годишно и тоа во февруари, јуни, септември и декември.

Член 88-е

(1) Барањето за полагање на испит кандидатот го поднесува до Управата.

(2) Со барањето за полагање на испитот кандидатот е должен да поднесе докази за исполнување на условите за полагање на испитот, утврдени во членот 88-а став (2) од овој закон.

Член 88-ж

(1) Директорот на Управата или од него овластено лице со решение утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на испитот.

(2) Против решението со кое е одбиено барањето за полагање на испитот може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

(3) На кандидатот на кој му е одобрено барањето за полагање на испитот му се определува времето и местото за полагање на испитот, а кандидатот се известува најдоцна во рок од осум дена пред полагањето на испитот.

(4) На кандидатот му се овозможува да започне да го полага испитот во првиот нареден термин од денот на одобреното барање за полагање на испитот.

(5) Кандидатот е должен да го пријави полагањето на испитот од првиот до 15 ден од месецот, кој претходи на месецот во кој се одржува испитот.

Член 88-з

(1) Испитот се полага во просторија за полагање на испит, посебно опремена за полагање на испит со материјално-техничка и информатичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на полагањето.

(2) Полагањето на испитот се снима и во живо се емитува на веб страницата на Управата, а ако поради технички причини снимањето се прекине, снимката од целиот испит се поставува на веб страницата на Управата.

(3) Просторните условите за материјално-техничката и информатичката опременост на просториите за полагање на испитот ги пропишува министерот за култура.

(4) Во просторијата за полагање на испитот, за време на полагање на испитот, се присутни претставник на Управата и од Министерството за информатичко општество и администрација (информатичар). Претставникот од Управата води записник за полагањето на испитот.

Член 88-с

(1) Пред почетокот на полагањето на испитот претставникот од Управата го утврдува идентитетот на кандидатот со увид во лична карта.

(2) На кандидатот за време на полагањето на првиот дел од испитот не му се дозволува користење на стручна литература, мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства и слично.

(3) На кандидатот за време на полагањето на првиот и вториот дел од испитот не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица освен со информатичарот од членот 88-з став (4) од овој закон, во случај доколку има технички проблем со компјутерот.

(4) Ако техничките проблеми со компјутерот ќе бидат отстранети за пет минути испитот продолжува, а доколку не бидат отстранети во овој рок испитот само за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

(5) Ако има проблеми со повеќе од три компјутери користени за полагање на испит и ако тие не бидат отстранети во рок од пет минути, испитот се прекинува за сите кандидати кои го полагаат испитот и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

(6) Доколку кандидатот при полагањето на првиот и вториот дел од испитот постапува спротивно од ставовите (2) и (3) на овој член, нема да му се дозволи натамошно полагање на испитот во тој утврден термин.

(7) Во случаите од ставот (6) на овој член се смета дека кандидатот не го положил испитот и истото се констатира во записникот за полагање на испитот.

(8) Претставниците од членот 88-з став (4) од овој закон за време на полагањето на испитот не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна близина на кандидатот кој го полага испитот, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не смеат да се задржат подолго од пет минути.

Член 88-и

(1) Ако во текот на полагањето на испитот, во периодот меѓу првиот, вториот и третиот дел од испитот, настанат оправдани причини поради кои кандидатот не може да го продолжи полагањето на вториот, односно третиот дел од испитот (болест, породилно отсуство и слично), испитот ќе се прекине за определено време, кое не може да биде подолго од шест месеци.

(2) Решение за продолжување на испитот донесува директорот на Управата по молба на кандидатот. Молбата се поднесува во рок од осум дена од престанокот на причините за одлагање на испитот, но најдоцна во рок од шест месеци.

(3) Ако кандидатот не поднесе молба за продолжување на испитот во рокот определен во ставот (2) на овој член ќе се смета дека испитот не го положил.

(4) Против решението на директорот на Управата од ставот (2) на овој член кандидатот може да поведе управен спор пред надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

(5) Во продолжувањето на полагање на испитот кандидатот не го полага делот од испитот што претходно веќе го има положено.

Прв, втор и трет дел од испитот и електронски систем

Член 88-ј

(1) Испитот започнува со полагање на првиот дел (теориски дел), потоа на вториот дел (практичен пример), а потоа на третиот дел од испитот (одбрана на писмено изработена стручна тема од областа на заштита на недвижното или движното културно наследство).

(2) Вториот дел од испитот се полага во рок од најмалку 15 дена по успешното полагање на првиот дел.

(3) Кандидатот кој ги положил првиот и вториот дел од испитот има право да го полага третиот дел од испитот. Комисијата од членот 88-г став (2) од овој закон на кандидатот, во рок од пет дена од денот на успешното полагање на вториот дел од испитот, му определува стручна тема која кандидатот треба да ја изработи и да ја достави до Управата во рок од два месеца.

(4) Одбраната на стручната тема се одржува пред комисијата од членот 88-г став (2) од овој закон, во рок од 15 дена од денот на нејзиното доставување до Управата.

(5) Комисијата од членот 88-г став (2) од овој закон одбраната на стручната тема на кандидатот ја оценува со оцена „положил“, односно „не положил“.

(6) Начинот на бодување на првиот и вториот дел од испитот ги пропишува министерот за култура.

Член 88-к

(1) Првиот дел од испитот содржи најмалку 50 прашања со пет можни одговори за заокружување од кои еден е точен, два се слични, еден не е точен во мал обем (на него се губат мал број поени) и еден не е точен во голем обем (на него се губат поголем број поени).

(2) Услов за полагање на вториот дел од испитот е кандидатот да го положи првиот дел од испитот.

(3) Доколку кандидатот не го положил првиот дел од испитот ќе се смета дека испитот не го положил.

(4) Вториот дел од испитот се состои од практичен пример со одговор на прашања за работи од областа на непосредната заштита на недвижното и движното културно наследство.

(5) Прашањата кои се составен дел од практичниот пример имаат десет можни одговори од кои едниот е точен, пет се слични и четири се различни.

(6) Доколку кандидатот не го положил вториот дел од испитот ќе се смета дека испитот не го положил.

(7) Третиот дел од испитот се состои од одбрана на стручна тема пред комисијата од членот 88-г став (2) од овој закон.

Член 88-л

(1) Полагањето на првиот дел од испитот се врши со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

(2) Прашањата од тестот зависно од тежината се вреднуваат со поени определени во тестот.

(3) Полагањето на вториот дел од испитот се врши со проучување на практичниот пример и одговарање на определен број прашања кои произлегуваат од практичниот пример, во вид на електронско софтверско решение (во натамошниот текст: практичен пример).

(4) Прашањата од практичниот пример, зависно од тежината, се вреднуваат со поени определени во практичниот пример.

(5) Прашањата содржани во тестовите за полагање на првиот дел на испитот и нивните одговори, прашањата за практичниот пример и нивните одговори, како и доставените писмено изработени стручни теми се чуваат во единствениот електронски систем за полагање на испитот кој го воспоставува Управата.

(6) Електронскиот систем од ставот (5) на овој член содржи и јавно достапна база од најмалку 50 прашања за првиот дел од испитот, јавно достапна база од најмалку 100 прашања за вториот дел од испитот, како и јавно достапна база од најмалку 50 стручни теми за третиот дел од испитот.

(7) Во електронскиот систем од ставот (5) на овој член е содржано посочување на литературата и на прописите од кои произлегуваат одговорите на прашањата од испитот.

(8) Бројот на прашањата, практичните примери и бројот на стручните теми во базите од ставот (6) на овој член се зголемува за 10% годишно, почнувајќи од 2015 година.

(9) Резултатите од полагањето на првиот и вториот дел од испитот му се достапни на кандидатот на компјутерот на кој го полагал испитот, веднаш по неговото завршување, а оцената од членот 88-ј став (5) од овој закон му се соопштува на кандидатот веднаш по одбраната на стручната тема.

Член 88-љ

(1) На денот на полагањето на првиот, односно вториот дел од испитот, претставникот на Управата му дава на кандидатот пристапен код, односно лозинка со кој му се одобрува пристап во електронскиот систем од членот 88-л став (5) од овој закон.

(2) По одобрувањето на пристапот кандидатот добива електронски тест за првиот дел од испитот, односно електронски практичен пример за вториот дел од испитот, компјутерски генерирани, чија содржина по случаен избор ја одредува софтверот на електронскиот систем од членот 88-л од овој закон.

(3) Првиот и вториот дел од испитот содржат упатство за начинот на решавање на истиот за кое претставникот на Управата дава појаснување пред да започне полагањето на испитот.

(4) Електронскиот систем за полагање на испитот не може да дозволи постоење на идентична содржина на електронски тест за првиот дел од испитот, односно електронски практичен пример за вториот дел од испитот во еден термин за повеќе од еден кандидат.

Член 88-м

(1) Во случај на спреченост на спроведување на првиот или вториот дел од испитот, поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем од членот 88-л од овој закон, полагањето на испитот се прекинува.

(2) Доколку причините од ставот (1) на овој член се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на испитот, истиот продолжува веднаш по нивното отстранување.

(3) Доколку причините од ставот (1) на овој член не се отстранат во рокот од ставот (2) на овој член испитот се презакажува за друг термин.

Член 88-н

(1) Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од првиот дел од тестот за полагање на испитот изнесува 120 минути.

(2) Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата од тестот постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени позитивни поени.

(3) Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од практичниот пример од вториот дел изнесува 120 минути.

(4) Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата од практичниот пример постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени позитивни поени.

(5) Вкупното траење на времето определено за одбрана на стручната тема од третиот дел од испитот изнесува 120 минути.

(6) Се смета дека третиот дел од испитот го положил кандидатот кој добил оцена „положил“.

Конзерваторска лиценца, ревизија на спроведените испити и трошоци

Член 88-њ

(1) Директорот на Управата, во рок од 15 дена од денот на завршување на испитот на кандидатот кој го положил испитот, му издава конзерваторска лиценца.

(2) Формата и содржината на конзерваторската лиценца од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот за култура.

Член 88-о

На барање на кандидатот Управата го информира за направените грешки во тестот и во практичниот пример, при полагање на испитот, со овозможување непосреден увид во тестот и во практичниот пример.

Член 88-п

(1) Тестовите и практичните примери се користат и се даваат на кандидатот само за време на полагањето на испитот.

(2) Материјалите од одржаните испити, особено хартиените верзии од тестовите и практичните примери за полагање на испитот и специмените за проверка на точноста на одговорите на тестот и практичниот пример, доставените стручни теми, како и снимките од одржаните испити се чуваат во Управата.

(3) Управата формира комисија за ревизија на одржаните испити која во својата работа ги користи материјалите од ставот (2) на овој член и во која, покрај претставник од Управата, членуваат и претставник од Министерството за култура и информатичар од Министерството за информатичко општество и администрација.

(4) Комисијата од ставот (3) на овој член се состанува најмалку еднаш годишно и врши ревизија на начинот на спроведување на најмалку два испита одржани во тековната година.

(5) Комисијата од ставот (3) на овој член има право да изврши ревизија и на начинот на спроведување на испитите одржани во последните шест месеци до денот на одржувањето на состанокот на комисијата, но не порано од денот на примената на овој закон.

(6) Доколку комисијата од ставот (3) на овој член утврди нерегуларности во спроведувањето на испитот од страна на поединци во смисла на членот 88-с став (5) од овој закон, предлага одземање на конзерваторската лиценца од членот 88-њ од овој закон.

(7) Директорот на Управата донесува решение за одземање на конзерваторската лиценца врз основа на предлогот на комисијата од ставот (3) на овој член во рок од три дена од приемот на предлогот.

(8) Против решението од ставот (7) на овој член може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

Член 88-р

(1) Трошоците за полагање на испитот ги сноси кандидатот.

(2) Трошоците од ставот (1) на овој член ги определува директорот на Управата врз основа на реално направените трошоци за полагање на испитот, неопходни за спроведување на првиот, вториот и третиот дел на испитот, подготовката на базите на прашања, спроведувањето на електронскиот тест, изготвување на материјалите и поканите и изготвување на лиценците.

(3) Трошоците за полагање на испитот се уплатуваат на сметката на Управата.

(4) Ако трошоците не се уплатени на соодветна сметка на Управата, најдоцна 15 дена пред денот определен за спроведување на испитот, на кандидатот не му се дозволува полагање на испитот.

(5) Ако кандидатот во рок од една година од денот на уплатата на средствата не го полага испитот уплатените средства се враќаат согласно со закон.

Член 88-с

(1) Издадената конзерваторска лиценца се заменува со нова кога:

- има промена на личните податоци на нејзиниот носител,
- поради дотраеност или оштетување стане неупотреблива и
- е изгубена или на друг начин нејзиниот носител останал без неа.

(2) Во случаите од ставот (1) точки 1 и 2 на овој член претходно издадената конзерваторска лиценца се доставува веднаш до Управата заради нејзино поништување.

(3) Поништувањето на конзерваторската лиценца се врши од тричлена комисија определена од редот на вработените во Управата.

(4) Изгубената, односно исчезнатата конзерваторска лиценца носителот ја пријавува во Управата.

Член 88-т

(1) Издадените, одземените и продолжените конзерваторски лиценци, како и конзерваторските лиценци кои престанале да важат, се евидентираат во регистарот кој го води Управата.

(2) Регистарот од ставот (1) на овој член се објавува на веб страницата на Управата.

(3) Формата и содржината на регистарот и начинот на неговото водење ги пропишува министерот за култура.

Член 88-ќ

(1) Директорот на Управата, по предлог на инспекторот, со решение ќе ја одземе конзерваторската лиценца, ако носителот на лиценцата:

- 1) ги изведува работите спротивно на издаденото конзерваторско одобрение;
- 2) не постапува по налозите на овластеното лице за вршење на конзерваторски надзор;
- 3) нанесува штета или предизвикува опасност по заштитените добра;
- 4) ги изведува работите спротивно на утврдената методологија на работа и
- 5) постапува спротивно на етичките норми во областа на заштитата.

(2) Против решението од ставот (1) на овој член може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението."

Член 3

Во членот 167 ставот (3) се менува и гласи:

„Инспектор може да биде лице кое:

- е државјанин на Република Македонија,
 - е полнолетно,
 - има општа здравствена способност,
 - не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење на професија, дејност или должност,
 - има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен - правен, економски, архитектонски, градежен или филозофски факултет, што се докажува со уверение или диплома,
 - има пет години работно искуство во областа на заштитата на културното наследство,
 - ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните места,
 - поседува меѓународно признат сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење, и тоа еден од следниве:
 - 1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications - положен;
 - 2) Microsoft: MOS Word или MOS Excell - положен или
 - 3) ECDL: Core - положен,
 - има добиено позитивно мислење за соодветност за работното место преку полагање на психолошки тест и тест за интегритет, согласно со прописите кои се однесуваат на државните службеници и
 - има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба.“
- Ставовите (4) и (5) се бришат.
Ставовите (6), (7) и (8) стануваат ставови (4), (5) и (6).

Член 4

По членот 167 се додава нов наслов и нов член 167-а, кои гласат:

„Годишна програма за работа

Член 167-а

(1) Директорот на Управата изготвува предлог на годишна програма за работа на инспекциската служба и истата ја доставува до Инспекцискиот совет, најдоцна до 31 октомври во тековната година за следната година.

(2) Директорот ја донесува годишната програма за работа на инспекциската служба во рок од десум дена од денот на приемот на согласноста од Инспекцискиот совет, односно најдоцна до 10 декември во тековната година доколку Инспекцискиот совет не ја разгледа и не достави согласност, односно забелешки во рокот утврден со закон.

(3) Врз основа на донесената годишна програма директорот на Управата подготвува квартални планови за работа на секој инспектор кои збирно ги доставува на разгледување до Инспекцискиот совет најдоцна две недели пред почетокот на следниот календарски квартал и тоа до 15 декември за првиот квартал од следната година, до 15 март за вториот, до 15 јуни за третиот, односно до 15 септември за четвртиот квартал во тековната година.

(4) Во кварталните планови за работа за секој инспектор директорот задолжително го внесува бројот на планирани надзори во следните три месеци, како и степенот на сложеност на секој од надзорите.

(5) Врз основа на кварталните планови, за секој инспектор, директорот на Управата подготвува месечен план за работа кој план содржи и распоред на надзори по датуми и по субјекти на надзор.

(6) Директорот на Управата најдоцна две недели од почетокот на тековниот календарски квартал за претходниот до Инспекцискиот совет збирно доставува квартални извештаи за работата на секој инспектор и тоа до 15 јануари за четвртиот квартал од претходната година, до 15 април за првиот квартал, до 15 јули за вториот, односно до 15 октомври за третиот квартал во тековната година.

(7) Директорот на Управата најдоцна до 1 март во тековната година до Инспекцискиот совет доставува годишен извештај за работата на инспекциската служба за претходната година.“

Член 5

Членот 171 се менува и гласи:

“По жалбата на решението на инспекторот одлучува Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.“

Член 6

По членот 173-а се додава нов член 173-б, кој гласи:

„Член 173-б

(1) Глоба во износ од 5.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот од членот 88-д од овој закон доколку не го снима, не го емитува во живо на веб страницата на Управата и доколку не ја постави снимката од целиот испит на веб страницата на Управата, согласно со членот 88-з став (3) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на претставникот од членот 88-з став (4) од овој закон, доколку постапи спротивно на членот 88-с став (8) од овој закон.

(3) Глоба во износ од 5.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правното лице кое технички го спроведува испитот од членот 88-д од овој закон, доколку не го прекине испитот согласно со членот 88-с ставови (4) и (5) од овој закон.

(4) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на директорот на Управата ако не го донесе решението во рокот утврден во членот 88-п став (7) од овој закон.“

Член 7

Во членот 174-а по бројот „173“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по бројот „173-а“ се додава бројот „и 173-б“.

Член 8

Подзаконските акти од членовите 88-в став (2), 88-ј став (6), 88-њ став (2) и 88-т став (3) од овој закон ќе се донесат во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 9

Лицата кои се стекнале со конзерваторска лиценца согласно со одредбите од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија” број 20/2004, 115/2007, 18/11, 148/11 и 23/13), конзерваторската лиценца им се признава и се запишуваат во регистарот од членот 88-т став (1) од овој закон.

Член 10

Постапките за полагање на испит за добивање на конзерваторска лиценца започнати до денот на започнувањето на примената на овој закон, ќе се завршат согласно со одредбите од прописот по кој започнале.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а членовите 1, 2 и 6 од овој закон ќе започнат да се применуваат една година по влегувањето во сила на овој закон, а членовите 3, 4 и 5 од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 мај 2014 година.